



Врз основа на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2020 година (Службен Гласник на Град Скопје бр. 17/19 од 24 декември 2019 година), градоначалникот на Град Скопје го објавува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК

за распоредување на буџетски средства за финансирање на програми, проекти, активности и манифестации за младите од интерес на Град Скопје за 2020 година

За остварување на јавниот интерес на младите, Град Скопје распишува Јавен повик за финансирање на програми и проекти за младите од интерес за Град Скопје за 2020 година.

Активностите, програмите и манифестациите за младите и финансиските средства за нивна реализација Град Скопје ги утврдува со годишна програма со што го одразува својот интерес и потреби во оваа сфера.

Програмите и проектите, манифестациите и активностите треба да обезбедат развој, стимулирање и презентација на општествени вредности за младите и достигнувања за подобрување на животот на младите на ниво на град Скопје.

Средствата за финансирање на програмите и проектите ќе се обезбедат од Буџетот на Град Скопје за 2020 година.

Во согласност со општите услови и критериумите за утврдување на програмата за спорт и млади и за обезбедувањето средства за нивна реализација, Град Скопје со Програмата за активностите во областа за младите во град Скопје за 2020 година, ќе поддржува:

- Поттикнување на младите активно да учествуваат во општеството низ афирмација и поддршка на младинските активности, младинската работа и неформално образование на подрачјето на градот Скопје.
- Поттикнување на сојузи, здруженија и други облици на здружување да учествуваат во креирање и спроведување на младинската политика во Скопје, вклучително во зајакнување на капацитетот на здруженијата за млади на подрачјето на град Скопје.
- Обезбедување услови за активно и квалитетно искористување на слободното време на младите.
- Поттикнување на младите за учество во спортско-рекреативни активности со акцент на негување здрави животни навики.
- Поттикнување на волонтерски активности кај младите, како и организирање на семинари и едукации.
- Поттикнување активности од областа на културата и уметноста на младите на подрачјето на градот Скопје.
- Поддршка на активности и проекти за заштита на животната средина и просторното уредување во Скопје.

- Поттикнување на младите во креирање идеи од областа на информатичката технологија.

Апликациите за добивање на средства од Јавниот повик за млади ги разгледува Комисија формирана од градоначалникот на Град Скопје.

Средствата се доделуваат од Буџетот на Град Скопје од Програмата за активностите во областа на спортот и младите во градот Скопје за 2020 година, во износ од 2.500.000 денари за здруженија на граѓани, невладини организации, фондации и други правни лица, како и износ од 1.000.000 денари за физички лица.

Рок за реализација на проектот:

Проектот со кој се конкурира и ќе биде избран, т.е целокупниот проект или последната фаза да се рализира најдоцна до 15.12.2020 година.

I

Предложените програми и проекти, програмски активности и манифестации, покрај образложението мора да содржат и предлог финансиска конструкција во која што ќе бидат наведени средствата што се бараат од Буџетот на Град Скопје, како и средствата обезбедени од други извори.

II

Покрај наведените области, поднесените пријави треба да ги задоволуваат општите услови и критериумите што се дадени во прилог на јавниот повик објавен на официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

III

Во постапката за распоредување на буџетските средства од Програмата за активностите во областа на спортот и младите во Град Скопје за 2020 година ќе бидат прифатени програми и проекти, програмски активности и манифестации кои што врз основа на посебните критериуми ќе обезбедат најмалку 60 бодови.

IV

На Јавниот повик право да учествуваат имаат:

1. Здруженија на граѓани, невладини организации, фондации и други правни и физички лица, со седиште на подрачјето на градот Скопје, и во своите предлог апликации да ги опфатат младите од 16 до 25 годишна возраст; и
2. Физички лица кои се жители на Скопје и се на возраст од 16 до 25 години.

Пријавувањето на Јавниот повик се врши со доставување на пополнета пријава (апликација). Апликантите покрај пријавата, задолжително треба да ги достават и следните документи:

Здруженија на граѓани, невладини организации, фондации и други правни лица да достават:

1. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија.
2. Тековна состојба за регистрирана дејност не постара од шест месеци, издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија.
3. Потврда за отворена и активна жиро сметка со банката.

4. Пополнета апликација.

Физички лица:

1. Кратка биографија и CV на апликантот.
2. Копија од трансакциска сметка.
3. Копија од лична карта.
4. Пополнета апликација.

V

Потребните податоци како и предлог програмите и проектите, програмските активности и манифестации, со финансиската конструкција треба да се достават на посебна пријава што може да се подигне во архивата на Градот Скопје (барака 16) или да се преземе од официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Јавниот повик трае **вкупно 32 дена**, од денот на објавувањето во средствата за јавно информирање и официјалната веб страница на Град Скопје www.skopje.gov.mk

Јавниот повик се објавува на **27.12.2019** година и трае до **27.01.2020** година.

Пријавите треба да се достават до Град Скопје, преку пошта на адреса: Бул. „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје, или во Архивата на Градот Скопје (барака 16) најдоцна до **27.01.2020** година до **19:00 часот** на последниот ден од завршувањето на Јавниот повик, со назнака: за **“Јавен повик за распоредување буџетски средства за финансирање на програми и проекти за млади од интерес на Град Скопје за 2020 година“**.

Пријавите се доставуваат во затворен и запечатен коверт, без означување на субјектот или физичкото лице што ја поднесуваат пријавата.

Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во горенаведниот текст, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон:

02/ 3297-238 и 3297-320.

ГРАД СКОПЈЕ